

20180641162

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАНИЧНА КОНТРОЛА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за гранична контрола, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 април 2018 година.

Бр. 08-2460/1  
4 април 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАНИЧНА КОНТРОЛА

#### Член 1

Во Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија” број 171/10, 41/14, 148/15 и 55/16), во членот 56 став (7) точка 5) во алинејата 6 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 6) се брише.

Во ставот (8) по бројот 3 запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и 6“ се бришат.

#### Член 2

Одредбите од членот 56 став (7) точка 5) и ставот (8) во делот кој се однесува на условот за познавање на англиски јазик предвиден во ставот (7) точка 5) од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија” број 171/10, 41/14, 148/15 и 55/16), нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

#### Член 3

Координаторот и заменик - координаторот на Националниот координативен центар именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивното именување.

На координаторот и заменик-координаторот на Националниот координативен центар кои нема да го исполнат условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.